

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	Дипломска работа					
2.	Код	МЕ232					
3.	Студиска програма	ПИ, ТМЛ, ТИ, ХЕИ, МПИ, ИИМ, МВ, ЕЕ, МХТ, АУС, ИНД					
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Машински факултет - Скопје					
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус					
6.	Академска година / семестар	4 / VIII	7.	Број на ЕКТС кредити	10		
8.	Наставник	сите наставници од институтот					
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема					
10.	Цели на предметната програма (компетенции):	<p>Дипломската работа ќе им овозможи на студентите да ги применат стекнатите основни и специфични знаења за решавање на реални инженерски проблеми. При работата на конкретни задачи студентите ќе се стекнат со вештини за правилно планирање и водење на проектни задачи, правилно преバラување и примена на податоци од достапните базии, како и правилно документирање и презентација на решенијата од зададените дипломски задачи.</p>					
11.	Содржина на предметната програма:	<p>Поставување на проектна задача. Примена на основните инженерски принципи. Примена на процедури, стандарди и прописи. Концепциско решение. Развој и дефинирање на решение на проблемот. Документирање и визуелизација на решението. Презентација и одбрана на дипломската работа.</p>					
12.	Методи на учење:	<p>Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, посета на компании, гости-предавачи од практиката, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење.</p>					
13.	Вкупен расположив фонд на време	10 ECTS x 30 часови = 300 часови					
14.	Распределба на расположливото време	15 + 0 + 0 + 100 + 185 = 300 часови					
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		15 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		0 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		0 часови		
		16.2.	Самостојни задачи		100 часови		
		16.3.	Домашно учење		185 часови		
17.	Начин на оценување						
	17.1.	Тестови			бодови		
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			100 бодови		
	17.3.	Активност и учество			бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 51 бод		5 (пет) (F)			
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)			
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)			

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирана активност: 17,2
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкети и други форми на континуирана евалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				
	Дополнителна литература				
22.2.	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				